

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Агим Абдији од с. Џепчиште, Тетово УП2 09-69/22 од 13 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-925 од 23 септември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-925 од 23 септември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Агим Абдији од с. Џепчиште, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-69/22 од 13 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-925 од 23 септември 2021 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција – напојната трафостаница ТС Џепчиште 1 е преоптоварена. Интензивно се работи на изнаоѓање на место за поставување на нова компактна бетонска трансформаторска станица. До границата на имотот има нисконапонска мрежа.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-69/22 од 13 април 2022 година со прилог:
 - Потврда дека објектот на жалителот е во постапка за легализација, од 24 август 2021 година
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 15 април 2022 година со прилог
 - Барање за согласност за приклучок од 16 септември 2021 година
 - Еднополна шема
 - GIS скици
 - Имотен лист бр. 1544 за КП бр. 1260, КО Џепчиште-Вонград
 - Решение за одбивање 11-925 од 23 септември 2021 година на КЕЦ Тетово
 - Слика од објектот
 - Податоци за оптовареност на трафостаница.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, оптовареноста на трафостаницата е вон пропишаните граници, а сеуште не е обезбедена локација за изградба на нова трафостаница.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–69/22
19 мај 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски